

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за РО на РМ -пречистен текст(Сл. весн.на РМ бр. 167/2015), Закон за јавни претпријатија (Сл. весн.на РМ бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13 и 41/14) и Закон за вработените во јавен сектор член 20-г (Сл.весн.на РМ бр.27/14) ЈКП„Водовод“-Битола согласно потребата од вработување на 3 извршители на неопределено време ЈКП„Водовод“-Битола објавува :

Ј А В Е Н О Г Л А С бр.01/2018
За прием на 3 (три) извршители на неопределено време

Се распишува јавен оглас за засновање работен однос на неопределено време за следните работни места :

1.Општ работник-второ ниво КДР 03 05 В02 031-3(три) извршители со основно образование,без работно искуство, на неопределено време.

-За работното место под реден број 1 (еден) **Општ работник-второ ниво КДР 03 05 В02 031** дневното работно време од понеделник до петок ќе трае од 8,00 до 16,00 часот. Основна нето плата изнесува **14.555,00денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните **општи услови**:


- Да е државјанин на РМ
- Активен да го користи македонскиот јазик
- Да е полнолетен
- Да има општа здравствена способност за работното место
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните **посебни услови**:

- Да има соодветни стручни квалификации за работното место
- Да има соодветно работно искуство потребно за работното време
- Да поседува посебни работни компетенции потребни за работното место

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена на нотар:

- Уверение за државјанство
- Извод од матична книга на родени
- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност
- Диплома за завршено соодветно образование



- Потврда за работно искуство доколку се бара
- Пополнета пријава објавена на веб страната на ЈКП „Водовод“-Битола
- Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2018 година се :
3 (три) извршители -Македонец(ка) 3.

Јавниот оглас трае 15(петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во дневниот печат во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик, различен од македонскиот.

Доколку на јавниот оглас се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција:

Фаза 1 - Административна селекција - Проверка на внесените податоци во пријавата со условите предвидени во огласот и проверка на приложените докази и

Фаза 2 - Интервју.

Пријавите ќе бидат достапни на веб-страната на ЈКП „Водовод“-Битола <http://www.vodovodbt.mk> а ќе можат и да се подигнат од архивата на ЈКП „Водовод“-Битола секој работен ден од 07:00 до 15:00 часот.

Кон пријавата кандидатите задолжително ги приложуваат потребните докази за податоците внесени во истата.

Кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

Пријавите со потребната документација, кандидатите се должни да ги достават на писмено до Архивата на ЈКП “Водовод “ Битола на Ул.”Климент Охридски “ бб, со назнака „За оглас бр.01/2018“.